



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

Београд

Бр 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото књиговодство за претплата, посебни изданија и огласи 688-3-231-2

Петок, 14 ноември 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XXV

Цена на овој број е 0,50 динари. — Претплата за 1969 година, изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштенски Факс 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

573.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ ОД ФЕДЕРАЦИЈАТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ**

Се прогласува Законот за отстапување определени приходи од федерацијата на резервните фондови на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 11 ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 година.

ПР бр. 835

12 ноември 1969 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ ОД ФЕДЕРАЦИЈАТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ**

### Член 1

Каматата на фондовите во стопанството за која стопанските организации и другите обврзници од териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи, кои се оштетени од земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година се во обврска да ја плаќаат во корист на федерацијата во периодот од 1 јануари 1969 година до 31 декември 1970 година, им се отстапува на резервните фондови на тие општини.

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува и на самостојните организации на здружен труд што се наоѓаат на териториите на општините од тој став, а кои се во состав на стопанските организации, чие седиште е надвор од териториите на тие општини.

### Член 2

На резервните фондови на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи им се отстапува и приходот од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос што ќе се наплати на териториите на тие општини во периодот од 1 ноември 1969 година до 31 декември 1970 година.

### Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

574.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ПРИХОДОТ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ШТО ГИ ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ**

Се прогласува Законот за отстапување приходот од сојузниот придонес од личниот доход од земјоделска дејност на резервните фондови на општините во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што ги погоди земјотресот, кој го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 11 ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 година.

ПР бр. 834

12 ноември 1969 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ПРИХОДОТ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ШТО ГИ ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ**

### Член 1

На резервните фондови на општините во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што ги погоди земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година, им се отстапува приходот од сојузниот придонес од личниот доход од земјоделска дејност што ќе се наплати на териториите на тие општини во периодот од 1 ноември 1969 година до 31 декември 1970 година.

### Член 2

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе ги утврди општините односно местата на кои се однесуваат одредбите на овој закон.

### Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

575.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ**

Се прогласува Законот за одлагање на плаќањето на ануитетите по кредитите дадени од средствата на федерацијата на работните организации на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 11 ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 година.

ПР бр. 831  
12 ноември 1969 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ**

**Член 1**

До донесување на закон со кој ќе се регулираат односите настанати поради земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година, на работните организации на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи, што претрпеле штета поради земјотресот, им се одлага плаќањето на ануитетите по кредитите дадени од средствата на федерацијата за основни средства, за трајни обртни средства, за средства на заедничката потрошувачка и за покривање на загуби.

Како средства на федерацијата од ставот 1 на овој член се подразбираат средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството, средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта и средствата на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи.

Одлагањето на плаќањето на ануитетите од ставот 1 на овој член се однесува на кредитите за кои работните организации склучиле договори до 26 октомври 1969 година и по кои ануитетите втасале а не се намирени до 31 октомври 1969 година, како и по кои ануитетите втасуваат по 31 октомври 1969 година.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

576.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ПОРАДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

Се прогласува Законот за одобрување кредити за вложувања во основните средства на работните организации што претрпеле штета поради земјотресот во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 11 ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 година.

ПР бр. 832  
12 ноември 1969 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ПОРАДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Член 1**

Кредитната банка во Бања Лука (во понатамошниот текст: Банката) може од сите банкарски средства и кредити што ќе ги добие од Народната банка на Југославија да им одобрува на работните организации во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што се погодени со земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година, а чии основни средства се оштетени поради земјотресот, кредити за вложувања во основните средства потребни за нивното понатамошно работење.

**Член 2**

Вкупниот износ на кредитите од членот 1 на овој закон не може да биде поголем од 100,000.000 динари.

**Член 3**

Роковите на враќањето на кредитите од членот 1 на овој закон и стопата на каматата на тие кредити ќе се утврди со договор помеѓу Банката и работната организација, со тоа што рокот на отплатувањето да не може да биде подолг од времето пропишано за амортизација на основните средства за кои се дава кредитот.

По исклучок од ставот 1 на овој член, роковите за отплатување на кредитите што се даваат за изградба на градежни објекти не можат да бидат подолги од 15 години.

**Член 4**

Гарантните износи и износители за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите за кредитите дадени според овој закон, не се полагаат.

**Член 5**

Во границите на износот од членот 2 на овој закон, Банката може да користи до 10,000.000 динари за купување девизи кај Народната банка на Југо-

славија за кредитирање на работните организации што во странство набавуваат опрема, репродукциони материјали или резервни делови за оштетена опрема, ако тие им се уништени при земјотресот, а оваа набавка е неопходна за продолжување на редовното работење на тие работни организации.

#### Член 6

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе ги утврди општините односно местата на кои се однесуваат одредбите на овој закон.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

577.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ОБНОВА НА ОБЈЕКТИТЕ ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за одобрување привремен кредит на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина за обнова на објектите оштетени од земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 11 ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 година.

ПР бр. 833

12 ноември 1969 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Миленти Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ОБНОВА НА ОБЈЕКТИТЕ ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА**

#### Член 1

До донесување на прописи со кои ќе се регулира финансирањето на обновата на објектите оштетени со земјотрес во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што ги погоди земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година, Народната банка на Југославија ќе ѝ даде на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина привремен кредит во износ од 200.000.000 динари.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

578.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ШТО ГИ ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за посебно регулирање на определени прашања на судската постапка на териториите на општините во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што ги погоди земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година, кој го усвои Сојузната скупштина на седницата на Соборот на народите од 11 ноември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 11 ноември 1969 година.

ПР бр. 836

12 ноември 1969 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ШТО ГИ ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА**

#### Член 1

Со закон определените рокови во траење до три месеци за поднесување правни лекови и други правни средства во постапка пред судот, за поднесување тужба во процесна постапка и во постапка по управни спорови или за поведување вонпроцесна постапка, што биле во тек на 26 октомври 1969 година, почнуваат одново да течат од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Роковите од ставот 1 на овој член во траење подолго од три месеци што биле во тек на 26 октомври 1969 година нема да се сметаат дека текле од тој ден до денот на влегувањето во сила на овој закон ако во тоа време не истекле, а ако во тоа време истекле, почнуваат одново да течат со денот на влегувањето во сила на овој закон и се завршуваат по истекот на триесет дена, сметајќи од тој ден.

Во кривична постапка одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесуваат на роките за поднесување на жалба против пресуда, на молба за враќање во поранешната состојба, на приватна тужба, на предлогот од оштетено лице и на жалба против решение за примена на воспитната мерка или мерката на безбедност, а во постапка во стопански престапи — само на роките за поднесување на жалба против пресуда и молба за враќање во поранешната состојба.

#### Член 2

Со одредбите за роките од членот 1 на овој закон можат да се користат сите лица што требало кај судот во Бања Лука да преземаат определено дејствие врзано за рок, како и лицата што до 26 октомври 1969 година имале живеалиште односно

седиште на териториите на општините во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што ги погоди земјотресот, без оглед кај кој суд во земјата требало да преземат такво дејствие.

### Член 3

Од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 март 1970 година, не може врз основа на одлуките што станале извршни до 26 октомври 1969 година, да се дозволи ниту да се спроведува судско извршување спрема физичките лица кои до тој ден имале живеалиште на териториите на општините од членот 2 на овој закон.

Одредбата на ставот 1 од овој член не се однесува на извршувањето на побарувања по основ на законско издржување или рента, или по основ на надоместок на штета предизвикана со телесна повреда или смрт, или на извршување побарувања по основ на работен однос.

### Член 4

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе ги утврди општините односно местата на кои се однесуваат одредбите на овој закон.

### Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

579.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 11 ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ИМЕ ПОМОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА**

1. Од средствата на резервниот фонд на федерацијата, што се формираат според членот 95 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68) ќе се доделува, без обврска за враќање, на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина износот од 100,000.000 динари на име помош за отстранување на штетите на териториите на општините што ги погоди земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 113

12 ноември 1969 година

Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Стопанскиот собор,  
д-р Васил Гривчев, с. р.

Претседател  
на Соборот на народите,  
Мика Шпиљак, с. р.

580.

Врз основа на чл. 16 и 28 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ, КОИ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ПОРАДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ КРЕДИТИ**

1. Работните организации на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи, кои претрпеле штета поради земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година така што да не можат да продолжат со производството и извозот, можат доколку девизите според важечките прописи не им се доволни за плаќање на ануитетите по девизните кредити во Југославија и во странство што втасуваат до крајот на 1970 година, да го користат сиот девизен прилив што ќе го остварат по 26 октомври 1969 година по извозот извршен пред тој ден.

2. Работните организации од точката 1 на оваа одлука можат за целите наведени во таа точка да купат од овластената банка и девизи во противвредност до 100% од амортизацијата на опремата пресметана за тековната година по пропишаните стопи, и тоа оној вид девизи со кој според договорот се отплатува кредитот.

3. Народната банка на Југославија ќе издаде, по потреба, техничко упатство за спроведувањето на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 168

10 ноември 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

581.

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69 и 42/69) и членот 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ, ЛАКТАШИ, БОСАНСКА ГРАДИШКА И ПРЊАВОР**

1. Во Одлуката за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од земјотресот на териториите на општините Бања Лука, Челинац, Лакташи, Босанска Градишка и Прњавор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/69), во називот на одлуката по зборот: „земјотресот“ понатамошните зборови се менуваат и гласат: „од 26 и 27 октомври 1969 година во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина“.

2. Во точката 1 став 1 зборовите: „на териториите на општините Босанска Градишка и Прњавор,“ се

заменуваат со зборовите: „на териториите на другите општини во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина“.

3. Во точката 11 зборовите: „на териториите на општините Босанска Градишка и Пњавор на кои“ се заменуваат со зборовите: „на деловите од териториите на другите општини од точката 1 на оваа одлука на кои“.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 169

10 ноември 1969 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичич, с. р.

582.

Врз основа на членот 141 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69 и 42/69), сојузниот секретар за финансии издава

### Н А Р Е Д Б А

**ЗА ПОСТАПКАТА СО ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ НА ЛИЦАТА НА КОИ ШТЕДНИТЕ КНИШКИ ИМ ИСЧЕЗНАЛЕ ПРИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

1. На лицата (во понатамошниот текст: вложувачите) на кои при земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи им исчезнала вложна книшка, можат да располагаат со паричните средства по тие штедни влогови според одредбите од оваа наредба.

2. Вложувачите на кои им исчезнала вложната книшка која гласи на името на вложувачот, ќе поднесат писмена пријава за исчезнувањето на штедната книшка до банката односно до Поштенската штедилница кај која се води штедниот влог, со барање да им се издаде нова штедна книшка.

Во пријавата вложувачот ќе го означи името на кое гласи штедната книшка, а по можност и бројот на штедната книшка и износот на кој гласела штедната книшка, како и кај која пошта му е издадена штедната книшка ако е во прашање штеден влог кај Поштенската штедилница.

3. Врз основа на примената пријава банката односно Поштенската штедилница ќе изврши проверување на податоците за постоењето на штедниот влог на името на подносителот на пријавата, ќе ја заклучи постојната партија на штедниот влог и ќе отвори нова со состојбата со која е заклучена првобитната партија, а на вложувачот ќе му издаде нова штедна книшка.

Располагање со штедниот влог со кој е поставено во смисла на ставот 1 од оваа точка, се врши само врз основа на новата штедна книшка.

4. Издавањето на нова штедна книшка банката односно Поштенската штедилница ќе го изврши во рок од 5 дена од денот на приемот на писмената пријава за исчезнувањето на штедната книшка.

5. Одредбите на точ. 2, 3 и 4 од оваа наредба ќе се применуваат согласно и врз вложувачите на кои им исчезнала вложната книшка која гласела на доносител или на доносител со шифра, а банката располага во својата евиденција со податоци за името и презимето и адресата на вложувачот.

Ако банката не располага со податоци за името и презимето и адресата на вложувачот, ќе го упати вложувачот да спроведе редовна постапка за амортизација на исчезнатата штедна книшка.

6. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат до 30 април 1970 година.

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-14509/1

11 ноември 1969 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

583.

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66 и 55/68), членот 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69 и 42/69), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТНИТЕ НА КРАТКОРОЧНОТО КРЕДИТИРАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ**

1. Одредбата на точката 3 став 1 под 2 од Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/68, 49/68, 10/69, 32/69 и 44/69) нема да се применува на краткорочните кредити за обртни средства дадени на работните организации на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи заради санирање односно оспособување за продолжување на нормалното работење попречено поради земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година.

2. Кредитната банка Бања Лука може до 31 март 1970 година да користи реесконтен односно документарен кредит кај Народната банка на Југославија до височината на долгувањето по тој кредит на 31 октомври 1969 година, иако таа состојба е поголема од износот на кредитите што можат да се реесконттираат кај Народната банка на Југославија, под услов разликата да ја користи за давање краткорочни кредити за обртни средства на работните организации на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи за целите од точката 1 на оваа одлука.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка аналозно ќе се применува и врз делот на реесконтниот односно документарниот кредит на другите деловни банки кој до 31 октомври 1969 година е користен за давање кредити на работните организации на териториите на општините од тој став, ако тој дел изнесува најмалку 20% од вкупното долгување на банката по реесконтниот односно документарниот кредит кај Народната банка на Југославија според состојбата на 31 октомври 1969 година.

3. По исклучок од одредбата на точката 6а од Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање, Кредитната банка, Бања Лука, може до 31 март 1970 година да користи посебен документарен кредит за ликвидност во траење до 10 работни денови во текот на еден месец, и тоа без ограничувањата предвидени во ставот 2 на таа точка.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 121  
10 ноември 1969 година  
Белград

**Народна банка на Југославија**

Гувернер,  
д-р **Иво Перишин**, с. р.

584.

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66 и 55/68), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА КРЕДИТНАТА БАНКА, БАЊА ЛУКА**

1. Кредитната банка, Бања Лука (во понатамошниот текст: Банката), ќе ја пресметува и издвојува задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија на начинот предвиден со оваа одлука.

2. На средствата на помошта за отстранување на последиците на земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година Банката не ја пресметува задолжителната резерва.

3. Во текот на ноември и декември 1969 година Банката не е должна да ја поднесува пропишаната пресметка на задолжителната резерва.

Ако Банката во времето од ставот 1 на оваа точка не ја поднесе пресметката на задолжителната резерва, задолжителната резерва пресметана и издвоена до 27 октомври 1969 година ќе важи до 10 јануари 1970 година.

4. Во сè друго врз Банката ќе се применуваат одредбите на Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 32/69 и 34/69).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 122  
10 ноември 1969 година  
Белград

**Народна банка на Југославија**

Гувернер,  
д-р **Иво Перишин**, с. р.

585.

Врз основа на членот 110 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69 и 42/69) и чл. 6 и 11 од Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68, 17/68, 23/68 и 7/69), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА ПЛАСМАНОТ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ СО СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА**

1. Во Одлуката за начинот на усогласување на пласманот на деловните банки во потрошувачки кре-

дити со соодветните извори на средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/67 и 9/69) во точката 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, Кредитната банка Бања Лука може до 31 декември 1970 година да дава потрошувачки кредити и потрошувачки кредити за унапредување на туризмот до височина од 100% од наплатените отплати по тие кредити, ако пласманот во овие кредити не е усогласен со средствата од точката 1 на оваа одлука според состојбата на 26 октомври 1969 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 123  
10 ноември 1969 година  
Белград

**Народна банка на Југославија**

Гувернер,  
д-р **Иво Перишин**, с. р.

**ОДЛИКУВАЊА**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА  
СВЕЗДА**

Грин проф. д-р Ернест;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА**

Анђелић Гргур, Цвјетко Иван, Чаушић-Живаљевић др Јелена, Граховац Перо, Халапа Авдо, Неговетић Едуард, Пињо др Фуад, Припић Иван, Станчић Фрањо, Шурлан Мирко, Зуровац Страхина;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Берић Стево, Бувач Илија, Ђургус Перо, Кадевић Зијад, Стојнић Маринко;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Агановић Шефкет, Бабић Ахмед, Бјелица Љубомир, Бјелобаба Никола, Војанић Душан, Бошковић др Сретен, Бувач Слободан, Чукац Рикард, Дурић Ферид, Ђекић Гојко, Ђокић др Радоња, Џампо Мухарем, Ефендић Аго, Фундуп Јован, Гушић Зијад, Хаџибеговић Илијас, Јарић Душан, Јелеч Мустафа, Јовић Владо, Калаба Миливоје, Калаба Страхина, Карановић Шпиро, Катић Марица, Кеновић Мурадиф, Клубичка Владимир, Кљајић Мићо, Колар Иван, Комић Кемал, Ковач Милован, Кучанин Фехим, Латић Јусо, Маџановић Дмитар, Мачкић Јован, Мајнарић Владимир, Марсенић Милисав, Мазалица Никола, Муџезиновић Рамо, Овчина Исмет, Партало Симеун, Пашалић Ибрахим, Петричевић др Иван, Пувавац Бранко, Репац Милан, Салман Суљо, Самарџија Бранко, Селимовић Фуад,

Спасојевиќ Петар, Судар Златибор, Султановиќ Есад, Суљиќ Енвер, Шертковиќ Ферид, Штрбац Никола, Терзиќ Адем, Тескревиќ Хилмија, Трифуновиќ Карабдиќ Хиба, Узелац Петар, Васиќ Бранко, Велиќ Мухарем, Вучићевиќ Слободан, Вукота Душан, Вуковиќ Бранко;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Пихлер Иван;

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чопиќ Симо и Јелача Мићо;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Благојевиќ Ђураќ, Ђуриќ Гојко, Курузовиќ-Кочиќ Даница, Попадиќ-Поповиќ Милена, Шиниќ Миле;

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Акраповиќ Франс, Алиќ Алија, Арнаутлија Абдулах, Бајиќ Бориславка, Бајиќ Бранко, Блануша Милан, Вотиќ Душан, Бранчиќ Влајко, Буљубашиќ Омер, Црнолиќ Смаил, Делибашиќ Мехмедалија, Дурмо Ханас, Џафиќ Реџифа, Хаџиќ Мухарем, Хаџиосмановиќ Фикрет, Хаџиосмановиќ Зекерија, Хафизовиќ Џемалудин, Ђурђек Никола, Губелиќ Осман, Јокиќ Дане, Калем Томо, Капиќиќ Мухидин, Катана Џемал, Кљајиќ Јевто, Крагуљ Јово, Крчмар Лука, Крњиќ Јунуз, Крстајиќ Миленко, Кучкалиќ Јусуф;

Лениќ Мирослав, Личина Рајко, Марковиќ Благоје, Мартиновиќ Стјепан, Медвед Ивица, Милешиќ Радован, Милиновиќ Радомир, Мустеданговиќ Зухдија, Омерагиќ Салко, Пајќановиќ Станко, Пантелиќ-Медиќ Петра, Пашалиќ Мирсад, Поповиќ Милош, Прањиќ Велимир, Сердаревиќ Наим, Сикириќ Зулфо, Смајиќ Сулејман, Станковиќ Бошко, Шариќ Мухарем, Шехалиќ Ремзија, Шимиќ Марко, Танасиќ Станко, Танасијевиќ Никола, Тодоровиќ Миле, Видовиќ Бранко, Видовиќ Млаѓен, Враџиќ Шимун, Врањеш Лазо, Врето Абдулах, Вулиќ Мирослав, Здјелар Томо, Зеќ Боро, Зрно Мато, Жужиќ Сејфо.

Бр. 156

11 октомври 1968 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни, заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради ос-

тварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковникот на оклопни единици: Бањеглав Николе Душан;

мајорот на оклопни единици: Беџировиќ Ибрахи-ма Аган;

мајорот на сообраќајна служба: Подлесник Антона Јанез;

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

инженерскиот капетан I кл.: Иванов Симеона Иван;

техничкиот капетан I кл.: Турина Анѓелка Славко;

инженерскиот капетан: Бобановиќ Боже Славко;

техничкиот поручник: Кековиќ Благоте Мило-рад;

техничките потпоручници: Аџимовиќ Властими-ра Милисав, Добриќ Живадина Слободан, Ротар Антона Руди, Станиќ Саве Омиљен;

потпоручникот на АВХ одбрана: Бешлиќ Љубо-мира Родољуб;

потпоручниците на оклопни единици: Гашиќ Мирка Славко, Глушац Милића Радивоје;

потпоручниците за врска: Козомара Бранка Ва-со, Михајловиќ Светислава Драгољуб;

интендантските потпоручници: Саватиќ Стеве Драгомир, Стојаноски Стојана Јован;

техничките заставници: Хорватиќ Јосипа Јосип, Станковиќ Милоша Милојко;

заставниците на административна служба: Пајиќ Боривоја Милан, Савиќ Станимира Драгомир;

заставникот на оклопни единици: Сабљак Стје-пана Емил;

заставникот на финансиска сл.: Тодоровиќ Саве Гвозден;

постарите водници I кл. на административна служба: Гартнер Петра Јоже, Милошевиќ Жарка Стојан, Вујовиќ Митра Бранислав;

техничките постари водници I кл.: Јашаревиќ Ахмета Абдулах, Новосел Антуна Јосип, Ристиќ Ма-војла Павле;

постариот водник I кл. за врска: Тривиќ Гавре Ристо;

пешадискиот постар водник: Коларевиќ Бранка Срето;

техничките постари водници: Марковиќ Николе Стојимиќ, Николовски Најдана Мирослав;

артилерискиот постар водник: Радаковиќ Раде Лазар;

постариот водник на административна сл.: Ве-сиќ Светислава Сретен;

висококвалификуваниот работник: Стиперски Фране Бранко;

за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раково-

дењето со воени единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

артилерискиот мајор: Тодоровиќ Александра Радољуб;

артилериските капетани I кл.: Калембер Николе Милан, Татиќ Славка Пајо;

пешадискиот капетан I кл.: Суботиќ Крсте Слободан;

за примерна работа на ризикувањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

техничкиот постар водник I кл.: Јурчиќ Ивана Стјепан;

техничкиот постар водник: Аврамовиќ Миле Никола;

постарите водници на оклопни единици: Букмировиќ Милутина Данило, Митровиќ Александра Слободан;

водниците I кл. на оклопни единици: Белвановиќ Ђорѓа Драгош, Грујиќ Светозара Рихард, Кнежевиќ Вучете Младен;

техничките водници I кл.: Ѓујиќ Николе Никола, Комненовиќ Милорада Драгутин, Петрушевиќ Николе Станко;

артилериските водници I кл.: Милановиќ Милана Зоран, Стоиљковиќ Тодора Добривоје;

водникот I кл. на оклопни единици: Павловиќ Дане Гојко;

техничките водници: Глишиќ Илије Милан, Лазовиќ Драгутина Милорад;

инженерискиот водник: Лудошки Михајла Петар;

артилерискиот водник: Петровиќ Аритона Миомир;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

техничкиот водник I кл.: Топаловиќ Ратомира Милош;

десетарите: Миловановиќ Радована Миодраг, Весковиќ Светомира Радослав;

разводникот: Радаковиќ Стојана Стојан;

војниците: Чекиќ Ибрахима Мехмед. Сретена Коста; Гаовиќ Драгољуба Живан; Град Стјепана Иван, Кадоиќ Мирослава Томислав, Ковачевиќ Драгољуба Александар, Леринц Јаноша Михаљ; Митровиќ Миливоја Петар, Ткалец Стјепана Петар.

Бр. 187

11 ноември 1968 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СО Д Р Ж И Н А :

Страна

573. Закон за отстапување определени приходи од Федерацијата на резервните фондови на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи — — — — — 1213
574. Закон за отстапување приходи од сојузниот придонес од личниот доход од земјоделска дејност на резервните фондови на општините во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што ги погоди земјотресот — — — — — 1213
575. Закон за одлагање на плаќањето на ануитетите по кредитите дадени од средствата на федерацијата на работните организации на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи — — — — — 1214
576. Закон за одобрување кредити за вложување во основните средства на работните организации што претрпеле штета поради земјотресот во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — — — — — 1214
577. Закон за одобрување привремен кредит на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина за обнова на објектите оштетени од земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година — — — — — 1215
578. Закон за посебно регулирање на определени прашања на судската постапка на териториите на општините во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што ги погоди земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година — — — — — 1215
579. Одлука за доделување средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина од резервниот фонд на федерацијата на име помош за отстранување на штетите предизвикани со земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година — — — — — 1216
580. Одлука за утврдувањето на девизите што работните организации на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи, кои претрпеле штета поради земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година можат да ги користат за плаќање на ануитетите по девизните кредити — — — — — 1216
581. Одлука за измени на Одлуката за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од земјотресот на териториите на општините Бања Лука, Челинац, Лакташи, Босанска Градишка и Прњавор — — — — — 1216
582. Наредба за постапката со штедните влогови на лицата на кои штедните книшки им исчезнале при земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — — — — — 1217
583. Одлука за привремено регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање на работните организации што претрпеле штета од земјотресот на териториите на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи — — — — — 1217
584. Одлука за начинот на пресметувањето и издвојувањето на задолжителната резерва на Кредитната банка, Бања Лука — — — — — 1218
585. Одлука за дополнително на Одлуката за начинот на усогласувањето на пласманот на деловните банки во потрошувачки кредити со соодветните извори на средства — — — — — 1218